

Професионален преносен држач со плоча

1693RP




Profiles



Product features

- Pro Road држачот за поправка е софистициран производ развиен во соработка со некои од најдобрите механичари од светот.
- Држачот има систем за монтирање на вилушка и е специјално дизајниран за работа на велосипеди, каде што стандардниот систем за стегање не одговара.
- Држачот е изработен од силен алуминиум и челик погоден за употреба во работилница , поради неговата челична плоча која нуди голема стабилност.
- Горниот склоп е прилагодлив на аголот, додека целиот држач е прилагодлив на висина


- Држачот е погоден и за поправка на mountain велосипеди.
- Држачот може да се надополни да придржува велосипеди преку оски , со дополнителен адаптер преку оска - артикл 1693R.2



| Product name | SKU | Article | Dimensions | Quantity |
|---|--------|---------|------------|----------|
| Професионален преносен држач со плоча | 628353 | 1693RP | | 2 |
| Фиксирана плоча за 1693B | | 1693.4B | | 1 |
| Професионален држач за поправка без плоча | | 1693RP1 | | 1 |

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Accessories



Преку адаптер за оски за 1693R